

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од **Генерали Универзално пензиско друштво А.Д. (Generali Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A)**, со седиште на Варшава на ул. Сенаторска бр. 18, 00-082 Варшава, Полска, преку полномошник Мартин Иванов, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден **19.10.2022** година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која **Генерали Универзално пензиско друштво А.Д. (Generali Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A)**, со седиште на Варшава на ул. Сенаторска бр. 18, 00-082 Варшава, Полска, има намера директно стекнување на единствена контрола над друштвото **МетЛажф Отворен пензиски фонд (MetLife Otarty Fundusz Emerytalny)** со седиште во Варшава на ул. Пжемислова 26, 00-450 Варшава, Полска, и **МетЛажф Доброволен пензиски фонд (MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny)**, со седиште во Варшава на ул. Пжемислова 26, 00-450 Варшава, Полска, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на 28.09.2022 година, а дополнето на 04.10.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од страна **Генерали Универзално пензиско друштво А.Д. (Generali Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A)**, со седиште на Варшава на ул. Сенаторска бр. 18, 00-082 Варшава, Полска има намера директно стекнување на единствена контрола над друштвото **МетЛажф Отворен пензиски фонд (MetLife Otarty Fundusz Emerytalny)** со седиште во Варшава на ул. Пжемислова 26, 00-450 Варшава, Полска и **МетЛажф Доброволен пензиски фонд (MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny)**, со седиште во Варшава на ул. Пжемислова 26, 00-450 Варшава, Полска.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополнувањата и прилозите кон

истото

го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Генерали Универзално пензиско друштво А.Д., е индиректно во сопственост на и контролиран од Асикурациони Џенерали С.п.А., Италија (Assicurazioni Generali S.p.A., Italy), матичното друштво на меѓународната групација на друштва активна во осигурителниот и финансискиот сектор - Групација Генерали. Подносителот на известувањето управува со бизнисот на Генерали во Полска.

Групацијата Генерали има едно претпријатие-ќерка во Северна Македонија – друштвото Генерали Инвестментс АД Скопје, со седиште во Бул. Партизански Одреди 14А-1/2, 1000 Скопје, Северна Македонија.

МетЛајф Отворен пензиски фонд е полски отворен пензиски фонд управуван од МетЛајф Универзално пензиско друштво и истиот нема претпријатија-ќерки, филијали или претставништва во Северна Македонија и нема остварено никаков промет во Северна Македонија во 2019, 2020 и 2021 година.

МетЛајф Доброволен пензиски фонд е полски доброволен пензиски фонд управуван од МетЛајф Универзално пензиско друштво. МетЛајф ДПФ нема претпријатија-ќерки, филијали или претставништва во Северна Македонија и нема остварено никаков промет во Северна Македонија во 2019, 2020 и 2021 година.

Согласно Договорот за условна продажба на претпријатието, средствата што Подносителот на известувањето ќе ги стекне го вклучуваат управувањето на МетЛајф Универзално пензиско друштво со МетЛајф Отворен пензиски фонд и МетЛајф Доброволен пензиски фонд.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата* вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски